



*CENTER FOR ECONOMIC ANALYSES (CEA)*  
*We are making a difference*

## ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ

Преглед на приходите по договор, донатор и партнери за  
2020 година

2021, Скопје



## 1. Општи информации за ЦЕА

а) Лого



б) Адреса

ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ (ЦЕА)

Бул. „Јане Сандански“ 63/3

1000 Скопје, Р. Македонија

Тел: + 389 (0)2 24 44 766

Моб.: + 389 71 310 974

Даночен број: 4030003479278

Регистрација: 5763061 според законот за Здруженија и Фондации

в) Број на сметка

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Број на сметка 270-0576306101-78

SWIFT/BIC code: EXPCM22

д) Веб страна и е-mail

[www.cea.org.mk](http://www.cea.org.mk)

[www.mkbudget.org](http://www.mkbudget.org)

[info@cea.org.mk](mailto:info@cea.org.mk)

[ceaorgmk@gmail.com](mailto:ceaorgmk@gmail.com)

## 2. Мисија и цели на ЦЕА

Мисијата на ЦЕА е континуирано да ги истражува економскиот развој и јавната политика во Република Македонија како и да понуди препораки, сугестии и мерки до владините и невладините институции.

Членовите на ЦЕА делат иста визија за Република Македонија како нова растечка економија интегрирана во регионалните и светски пазари. Тие го посветуваат своето време, напори и знаење да помогнат оваа визија да стане реалност.

ЦЕА е основана во март 2003 година.

Цели на ЦЕА се:

1. Обезбедување на квалитетна анализа на политики;
2. Поддржување на изводлива економска политика во Македонија;
3. Помагање во развојот на средина која донесува повисоко ниво на инвестиции, забрзан развој и раст во македонската економија, како и членство во ЕУ;
4. Достигнување финансиска одржливост;
5. Поттикнување на регионална соработка и поддршка на Балканот;
6. Зајакнување на граѓанското општество, општествениот капитал и доверба.

Преглед на приходите за 2020 година по договор и донатор

Преглед на приходи на ЦЕА за 2020 год по договор, донатор/клиент и партнери				
Период за кој се однесува приходот	Вид на приход:	Период на договор	Опис на активност/проект	Вредност
	Договор/Донатор			МКД
2020	Грант – Проект за даночна одговорност – Европска Комисија, European Instrument for Democracy and Human Rights, 2018-2019 Supporting a civil society through CBSS	1/2020-12/2021	Проектот има за цел да придонесе кон зголемување на општествената одговорност прилагодена за Република Северна Македонија, приоѓајќи од двете страни, унапредување на граѓанска одговорност преку истражување засновано на докази и подигање на свеста за зајакнување на даночниот морал но и зголемување на одговорноста на владите преку зголемена транспарентност и отчетност за потрошените даночни приходи.	3.846.129
2020	Грант - Европеизацијата повеќе од процес: Вмрежување и градење капацитети - Foundation Open Society Institute, Opened Society Initiative for Europe	12/2017-11/2021	ЦЕА го спроведува грантот од ФОСИ Европа за унапредување на капацитетите за оценка на политики, како и вмрежување и креирање на мостови со европските тинк танк организации од Западна Европа, со цел унапредена европеизација на општеството.	273.520
2020	Грант - Монитор за политика на конкуренција и државна помош: 8 теми -UNOPS, Nordic Support for Progress of North Macedonia, Swedish International Development Agency	12/2019-2/2021	Целта на проектот е да придонесе за зголемено ниво на спроведување на регулативата за државната помош и политиката на конкуренција, области опфатени со Поглавје 8 во процесот на преговори со ЕУ, да се придонесе кон зголемена транспарентност и свесност за политиките преку следење и застапување и да се ублажи трката кон дно со државна помош при привлекување особено странски инвестиции	2.083.278

2020	<i>De Minimis Договор</i> - Анализа на придобивки и трошоците од дополнителните трошоци за лицата со попреченост од ЈУ ББ со фокус на жените и земајќи ги предвид дополнителните трошоци предизвикани од пандемијата COVID-19 -UNWOMAN	9/2020-12/2020	ЦЕА подготви методологија за проценка на дополнителните трошоци за лицата со попреченост за нивна деинституционализација. ЦЕА подготви повеќе методологии за проценка на трошоците и придобивките од деинституционализацијата на лицата со попреченост во Северна Македонија врз основа на практиките на веќе започнатиот процес. Понатаму, ги разгледа особено прашањата поврзани со родот и КОВИД-19 и ефектите од процесот.	830.105
2020	<i>Грант</i> -COVID-19 и општините во Северна Македонија - Civica Mobilias Program, МЦМС	9/2020-2/2021	Проектот имаше за цел да придонесе во дебатата за локалните ефекти од кризата предизвикана од COVID-19 и влијанието врз локалните јавни финансии со фокус на приходите на општините.	245.857
2020	<i>Договор - Други сопствени приходи</i> - Соработка со Stritich Sustainable Development	2020	Проценка на климатските мерки и проекти за студија за Северна Македонија	61.350
2020	<i>Грант</i> - Проект - Зајакнати капацитети на локалните грасрут лидери за брз развој на туризмот - Велес Бајкинг - Велес, Национален ресурсен центар за граѓански организации, МЦМС, АДИ и Медиа Плус	2020	Надоместок на средства заостанати од претходни години	28.520
2020	<i>Договор Други сопствени приходи</i> - наплатени приходи од претходни години - грант проекти	2019	Надоместок на средства заостанати од претходни години	859.783
2020	<i>Договор</i> -Open Budget Survey, International Budget Partnership,		ЦЕА продолжува да биде партнер со светски познатото меѓународно буџетско партнерство-ИБП во процесот на спроведување на Анкетата за отворен буџет за Северна Македонија	148.508
2020	<i>Договор</i> - Проект за зајакнување на социјалниот дијалог, проценка на потребите на синдикатите во Северна Македонија, International Labor Organization	2019	Подготовка на проценка на потребите на синдикатите во Северна Македонија	165.164



2020	Финансиски приходи	2020	Банкарски камати	4.755
2020	Приливи од поврат од претходни платени трошоци (поради Covid-19)	2019/2020	Приливи од претходно платени расходи откажани поради Covid-19	137.547
2020			Вкупно приходи (МКД)	8.684.517